



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Вторник, 8 ноември 1955
Број 34 Година XI

Претплата за 1955 год. изнесува
800 дин. Овој број чини 50 динари
Чековна сметка број 802-Т-698

203.

На основа член 3 и 47 од Основниот за-
кон за заштита на добитокот од заразните
болести ја донесувам следната

НАРЕДБА

ЗА ПРЕВЗИМАЊЕ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУ- ВАЊЕ И ОДСТРАНУВАЊЕ САКАГИЈАТА КАЈ ЕДНОКОПИТНИОТ ДОБИТОК

I.

Со цел да се спречи и отстрани сакагијата
кај еднокопитните (коњи, мазги, мули и ма-
гариња) на подрачјето на Народна Република
Македонија во месеците септември, октом-
ври, ноември и декември ќе се применат
следните мерки: офталмомалеинизација на
коњите, мазгите и мулите и клинички пре-
глед на магарињата.

II.

Офталмомалеинизацијата на коњите, маз-
гите и мулите и клиничкиот преглед на ма-
гарињата ќе ја вршат ветеринарни лекари.

III.

Советот за стопанство на народниот одбор
на општината во согласност со советот за сто-
панство на народниот одбор на околијата го
одредува времето и местото за офталмомале-
инизација и клинички преглед на своето под-
рачје.

IV.

Секретаријатот за стопанство на народ-
ниот одбор на општината за што поуспешно
спроведување на мерките од точка I на оваа
Наредба должен е: да изготви списоци на соп-
ствениците на коњи, мазги, мули и магари-
ња, сопствениците на истите да ги обавести
за денот на офталмомалеинизацијата и кли-
ничкиот преглед и да се грижи за доведува-
ње на сите еднокопитни животни.

V.

Сопствениците односно држателите на
коњи, мазги, мули и магариња должни се,
на денот одреден за офталмомалеинизација
или клинички преглед, да го дотераат својот
добиток на одреденото место и на ветеринар-
ниот персонал што ја врши офталмомалеини-
зацијата и прегледот да му дадат потребна
помош.

VI.

За нарушување на одредбите од оваа На-
редба ќе се применат казнените санкции
предвидени во член 71 односно член 72 став
1 од Основниот закон за заштита на добито-
кот од заразните болести.

VII.

Оваа наредба стапува во сила веднаш, а
ќе се објави во „Службен весник“ на Народна
Република Македонија“.

Број 8898

23 септември 1955 година

Скопје

Државен секретар
за работите на стопанството.
А. Симиџиев, с. р.

204.

На основа член 3 и 47 од Основниот за-
кон за заштита на добитокот од заразни бо-
лести ја донесувам следната

НАРЕДБА

ЗА ПРЕВЗИМАЊЕ МЕРКИ ЗА СУЗБИ- ВАЊЕ ЧУМАТА ПО ПТИЦИТЕ

I.

Со цел за сузбивање чумата по птиците
на подрачјето на НР Македонија во 1955 и
1956 година ќе се примени мерката инјекти-
рање на домашните птици.

II.

Советот за стопанство на народниот одбор
на општината во согласност со советот за сто-
панство на народниот одбор на околијата го
одредува времето на инјектирањето на свое-
то подрачје, имајќи во предвид дека најарно
време за вршење на ова инјектирање е пе-
риодот октомври — март.

III.

Секретаријатот за стопанство на народ-
ниот одбор на општината за што поуспешно
спроведување на мерката од точка I на оваа
Наредба должен е на уобичаен начин да го
објави денот за спроведување на инјектира-
њето поодделно за секое населено место на
своето подрачје и да води евиденција на дво-
ровите во кои е извршено инјектирање.

IV.

Сопствениците односно држателите на до машини птици должни се, на денот одреден за инјектирање да ги држат своите домашни птици затворени, а на ветеринарниот персонал што го врши инјектирањето да му дадат потребна помош.

V.

За нарушување одредбите од оваа Наредба ќе се применат казнените санкции предвидени во член 71 односно член 72 став 1 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести.

VI.

Оваа наредба стапува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 8900

23 септември 1955 година

Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството,
А. Симиџиев, с. р.

205.

На основа член 6 став 1 од Општото упатство за здобивање стручна спрема на работниците со практична работа во претпријатието („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/52 год.), ја пропишувам следната

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЗВАЊЕ КВАЛИФИКУВАН И ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК ОД КОЖАРСКАТА СТРУКА

I.

Кандидатите во кожарската струка кои се здобиле со стручна спрема со практична работа во претпријатието, ќе полагаат стручен испит за звање квалификуван и висококвалификуван работник по оваа програма.

II.

Занимањата од кожарската струка за кои ќе се полага испит по оваа програма се следните:

1. кожар на сурова кожа,
2. кожар на минерална штава,
3. кожар на билна штава,
4. штавач на крзно,
5. кројач на кожни облека,
6. конфекционер на крзно.

III.

Согласно чл. 11 и 17 од Правилникот за полагање испити за квалификувани и висококвалификувани работници што се здобиле со стручна спрема по пат на приучување („Службен весник на НРМ“ бр. 34/53 год.),

кандидатот прво полага практичен дел на испитот, а по положениот практичен дел полага теоретски дел на испитот.

Теоретскиот дел на испитот се состои од:

а) Општо образователен дел (чл. 18 став 2 точка 2 под а, б, в, и г, став 3 точка 2 под а, б, в, г, д, од Правилникот);

б) Стручен дел (чл. 18 став 2 точка 1 и став 3, точка 1 под а, б, в, г, и д, од Правилникот).

Практичниот дел на испитот и стручниот дел на теоретскиот дел се полагаат по оваа програма, а општообразователниот дел на испитот се полага по одделно пропишаната програма („Службен весник на НРМ“ бр. 18/55 год.).

IV.

А. ПРАКТИЧЕН ДЕЛ

1. За квалификуван работник

Кандидатот на практичниот дел на испитот треба да знае самостојно да ги извршува долу наведените работи и тоа:

Кожар за сурова кожа: Симнување со нож (на пањ) маснотија од свинска кожа; раководење со работите на конзервирање манипулирање на сурова кожа; сортирање на животински влакна по боја и големина, самостално сортирање на една од групите на суровата кожа при примање односно при откуп и испорака во собирни магацини, самостално сортирање на сите три видови сурова кожа при откуп, испорака до собирни магацини и сортирање на прва група сурова кожа за домашната индустрија. Пресметување на калирање, претворување на солена кожа, во влезната откупната тежина на суровата кожа; составување на консигнациона листа на стоката.

Кожар-минерална штава: Сортирање на сурова кожа за преработка во погон; симнување на талог од масла при квасење; премачкување на кожа со подмас; симнување на волна и влакна, машинско и рачно симнување на месина и пегменти; глетовање после бајцовање; сортирање кожа во голици, раководење со отклучување, бајцовање; приготвување на материјали за штавење, контрола на пикловање и раководење со процесот на штавење.

Фалцовање на сите видови кожи, виндирање, штосовање, сортирање на фалцовани кожи, приготвување на бои, средство за неутрализација и масла; раководење со процесот за неутрализација, боене и лихровање. Одредување влага во струготина и време за одлежување на кожата, штоловање на сите видови кожи; брушење на месина и лице на сите видови кожи; ишприцање и приготвување на покривни бои; апретирање, сјаење, кришпловање, сортирање суви кожи за повторно боене и сортирање на готови кожи во класи. Контрола при неутрализацијата.

Кожар-билна штава: Кандидатот треба да покаже самостојателност при извршување на сите механички, технолошки и разни работни операции во делокругот на своето занимање. Треба да познава и владее со техниката на гасењето на варта, машинско и рачно симнување на влакна и меси́на, обрежување глетање и лепење на кожата.

Кандидатот, штавач на билна штава треба самостојно да ракува и со процесот на перење, окречување, омекнување (бајцање) и крупонирање штава, како и со приготвување на штавна чорба и контрола на штавниот процес.

Кандидатот треба да владее со техника-та на виндирањето на кожата, фалцање на одредена дебелина, боење и мастење на кожата.

Кандидатот за овој делокруг на работата треба да знае: перење, сушење, влажење и мастење, рачно и машинско штосање; влијание на температурата на квалитетот на сушење; самостојна работа при импрегнирање; приготвување на хемикалии за импрегнирање и мастење; одредување степен на влажноста за импрегнирање односно мастење и бланжирање (чистење на меси́на); дополнително мастење; влажење на фон со сапун-ца; валцање на фон; премачкување со сапун-ска смеса мрсна кравина; довршување на меси́на и лице на мрсна кравина; боење на билни кожи; дефекти на готови кожи.

Штавач на крзно: Растегнување штавена овлажена на машина; парење и симнување на месо од кожа на машина; острење на ножевите на машината за симнување на месност; ракување со машина за шишани крзна; вложење на струготини и слагање на кожа со крзно во машина за одмастување; машинско симнување на меси́на од кожа, расчешување, на укепена волна на кожа; полнење на буре со потребна количина на вода, ставање на потребна количина на сол; ставање кожи поединачно во буре; посипување со струготина; припрема на машина за шишање, шишање на обоени крзна и оценка на правилноста на шишањето.

Кројач на кожни алишта: Танчење на кожа по краишта на машина (ширф-машини); кроење кожни споредни парчиња; штепување на фата и составување ракавска постава на шивачка машина по определен шаблон; пришивување на поставата за ракав, шиене со шивачка машина, филцување на внатрешни цепо-ви; составување предни-ца во струк; пришивување долни дел; штепување на каишите и прошивување на карики на коишите; изработка на дупки за копчиња на одредени места; распегнување на споредни делови со рачна пегла, шиене на грбот, фазонирање — дотерување на ревери; одбележување на дупки за копчиња; кроење на постава, изработка на надворешни цепо-ви, ракави, пополнување на ревери, уши-

вување на ракави, составување на рабови и двојно штепување, изработка и пришивување на јака, пеглање на сите видови обработена кожа за кожни алишта.

Конфекционер на крзно: Рачно шиене крзнени јакни од природно и обоено крзно; составување на поедини делови на природно и боено крзно на крзненски машини; причврстување на машина на поедини крзнени постави на лице на разни облека; пришивување крзнена постава на лице од облека; рачно пришивување на поедини крзнени парчина кои неможат да се пришијат машински; рачно квасење и разалнување на штица на некој скроени и сошиени парчина во природни бои крзно; машинско опшивување со кожа од напред на готово крзнена постава поради уокчување. Пикирање со платно на готови парчина скроени од домашни или инострани дивеч и зветно крзно; кроење на одредено крзно по шаблони, монтирање на скроена и сошиена постава од крзно на разни видови облека; машинско составување на кроени парчина од велур-крзно; машинско составување на скроени парчина; козји, зајачки, и крзно од ждребе; растегнување по шаблон скроени и сошиени парчина на крзно со тоа што предварително се покваси по потреба; монтажа на скроени парчина крзна од дивеч и ценети крзна. Ставање на потребни дупки за копчиња (илици) и копчиња.

2. За висококвалификуван работник

Покрај предвидената програма за квалификуван работник треба да знае самостојно да работи и следното:

Кожар за суро-ва кожа: Самостојно сортирање и класирање на сите три групи на суро-ва кожа за потребите на индустријата на домашна и увозна суровина: водење на производство, обработка, примање, конзервирање и испорака за сите три групи на суро-ва кожа. Сортирање на ситна кожа и дивеч за извоз.

Кожар за минерална штава: Самостојно примање на суро-ва кожа и сортирање на истата од трговски и индустриски узанси. Це-пење, самостојно раководење на поедини одделенија, одредување на јачината на сите хемикалии потребни во структурата по аналитички пат, хемиска контрола на технолошкиот процес и правилна примена на аналитичките податоци.

Самостојна разработка на рецептурата за сите видови кожи на минерална штава во сите операции. Одредување на киселина и видови хемикалии, време на траење, начин на лужење (лужење во бурина и полубурина) условија за лужење (температура, густина); одредување на видови и количества на хемикалии, време на траење, температура, бајцовање, рН и начин на бајцовање. Одредување на видови на хемикалии, концентрации, бази, начин на додавање и време на

траење на процесот на штавење; одредување на дебелината на фалцовањето и контрола врз квалитетот на фалцовањето, сортирање и одредување по целта; одредување на видови на хемикалии и количества, време траење на испирање, неутрализација, боене и масење, температура на водата и количество, видови и нијанси на бои, начин на нивното додавање; количество и начин на приготвување на емулзијата за масење; одредување видови и количество на материјал за прање на лице, апретирање, шприцање, со боја, пакирање, масење; одредување начин за едно или двојно грундирање, едноструко или двоструко шприцање на сјај и фиксирање, температура и траење на сушењето; боја и начин на глачање, контролирање со индикатор; редуцирање на натриев, или калиев бикромат, пресметнување на нормативи за потрошен материјал и работна снага.

Кожар на билна штава: Исто како за квалификуван работник, со тоа кандидатот целосно да ги познава сите работни операции во билната штава и целосно да го познава функционирањето на машините во кожарството — делокругот на своето занимање.

Самостојно да врши контрола врз технолошкиот процес на производството за сите работни операции во своето одделение како и организацијата на работата во одделението. Норми, нормативи и калкулација.

Штавач на крзно: Рачно симнување на месина и стругање кожа од дивеч и ценети крзна; рачно штавење на кожа од разен дивеч и ценети крзна. Припремање на крзна и одвојување на преработени крзна по квалитет, големина и боја за понатамошна преработка и разни имитации; составување на разни хемикалии за преработка (штавење) на крзна и дивеч во поедини одделенија; отклонување на дефекти и неисправности на машините и алатот во своето одделение; контрола на исправноста на преработените крзна; сортирање на ситно сурова кожа, крзна од разен дивеч и ценети крзна; одредување суровина за која цел ќе биде употребена по завршената обработка; класирање на полуобработена ситна кожа и дивеч за понатамошна преработка, за боене и разни имитации. Одредување на начинот на преработката на крзно по одделенијата и поедините операции, вршење на проба со хемикалии и помошни средства за штавење, боене и разни имитации на штавени крзна; одредување на потребно количество на хемикалии и помошни средства, за штавење, боене и имитација на крзна; одредување на поедини преработени крзна за која имитација може да се бојат; стручни напатствија на механичарите за поправка и острење на поедини машини и монтирање на машините за преработка на кожа.

Кројач на кожни алишта: Сортирање на кожа по квалитет, класа и нијанси; самостојно кроење по модели и цртежи спрема

разни примерци. Изработка на примерци на кожени алишта, кожени алишта по специјални мерки и желание. Цртање и кроење по модели, изработка на модели и цртежи спрема разни примероци.

Конфекционер на крзно: Кроење на цртежи и шаблони, козји, зајачки, крзнени и др. сортирање на ценето крзно и крзно од дивеч по нијанси; цртање и кроење по модели на сите видови крзна од домашни и инострани дивеч и ценети крзна; сечење на крзна со: испуштање, упуштање, префрлање и уфрлање; изработка на разни цакни за составување на крзно спрема потреба на влакното; кроење по определен модел на сите видови дивечи и ценети крзна.

Б. ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ

1: За квалификуван работник

Од технологијата на кожа и материјал: граѓа за сурова кожа; подкожица, кожно ткиво, подкожно ткиво, влакно, хемиски и физички својства на кожата; конзервирање на сурова кожа, солење, сушење, комбинирање, примена на хемикалии, видови на сурова кожа и распределба на кожата по големина, по порекло на животните и распознавање на кожата: коњски, магарешки, кравји, воловски, телешки, јагнешки, овчи, козји, јарешки, рептилни и биволски, од дива животна и влекачи. Сортирање кожи по видови и квалитет, грешки кај суровите кожи; грешки на живи животни, грешки во работата при водењето, сушење, конзервирање и штавење, останати грешки; болести на кожата и опасности од зарази: југословенски стандард за сурови кожи.

Вода на кожарството — општи поим за вода, физички и хемиски својства на водата, тврдина на водата, омекнување на водата.

Средства кои се применуваат во кожарството.

Обработка на кожа — разврстување на обработката спрема средствата за работа и текот на работата спрема работните операции.

Припремни работи — цел на припремните работи, мокрење, механичко и хемиско убрзување на мокрењето, подмачкување, чистење на влакна, чистење на лице; одмачтување и прање и симнување тласла, штавење, природни штави и нивната употреба, јелова кора, кора од смрека, шишерка, руј, храстова кора особини на овие штави, фабрички штави: боене — на кожи; апретура на кожа, довршување на кожа — особени процес, цедење, сушење, стругање, глачање и цепање; бланширање, вадење на лице, утискување на лице и мерење.

Готова кожа, видови на готова кожа; кожа за лице, и долна кожа, кожа за седлари, ременари, кожна галантерија и раковатарство.

Својство на готова кожа, грешки и мани, распознавање на кожи и уметна кожа.

Крзна од домашни животни: овчи, јагнешки, астраган, козји, волчја, лисичја, мечкина итн.; страни крзна како на пр.: крзно од поларна лисица, веверица, дабар, поларна видра, хермелин итн. особини, квалитет и употреба; преработка на крзна: перење, чистење, штавење, боење; довршување на крзна и имитација на фино крзно.

Општо познавање на стручно цртање; мерки и размери, поважни геометриски ликови и основни поедноставни цртежи. Цртежи на едноставни модели.

Мери и мерни единици, за должина, површина, запремина, празнина — шупливост, агли, мерки и справи за мерење; обележување и справи, односно прибор за обележување и оцртување.

Основни знаења за земање на мера, за цртање на модели и за кроење на предмети од делокругот на работата од занимањето на кандидатот.

Машини, уреѓаи, алат и прибор во кожарската струка. Одржување и чување на машините, уреѓаите, алатите и др. економичност во работата и хигиено-техничка заштита во работата.

Кандидатите од поедините занимања од кожарската струка треба да покажат на испит општо и знаење од специјалното градиво од делокругот на своето занимање а нарочно:

Припремувач и штавач на кожа и довршител на кожните работи — припремни работи и штавење, односно довршување на кожата; сродство во припремните работи; штавење и завршни работи, механички и хемиски, машинска и рачна работа.

Кожар-минерална штава — да ги познава кожните маснотии и нивната употреба во кожарството. Да е запознат со пресметнувањето на базитетот и погонската контрола на целокупниот технолошки процес; мерење на киселоста, важноста на pH во кожарството.

Кожар — билна штава — исто како за кожар минерална штава, само со целосно познавање на билни и симтетични штавни материи, потполно да познава приготвувањето на штавни чорби за билна штава и да го знае билниот штавен процес; мерење pH и движење на киселоста во штавените базени.

Кројач на кожни облека — основно знаење од теорија на кроење, зимање на мера и кроење, материјал за постава, видовите кои ги има и прибор за работа, особини, квалитет и употреба.

Крзнар — познавање и одбирање крзна што се употребуваат во занимањето на кандидатот, постава, фата, вештачки делови што се зимаат во крзна (вештачки очи, вилицы итн.), бои, домашно и иностранско крзно; кожа за кожухари, кои се употребуваат во занимањето на кандидатот, боење и оста-

налите работи за довршување на крзното; кожуварски предмети и чување на крзна и кожи од молци и др.

2. За висококвалификуван работник

Стручно цртање, мерки и размери, познавање и цртање на важни геометриски слики и ликови; скицирање и цртање на модели, мерење и одбележување пред изработувањето, во текот на изработката и по завршување на работата, копирање на должина и површина.

Општо познавање на физички и хемиски промени на материите:

Физика — слободна работа, траење, сила, работа и ефект со единица на мера; особини на течнота; токот на појава и претворавање на топлотата во механичка работа; основни поим од механика, машина, мотори, магнетизам и електрицитет, проводници и електрични машини и основни поим од физичките промени на материите.

Хемија — основни знаења за соли, киселина, материи за штавење, кожарска маснотија, боја и нивната употреба во кожарството итн.; горива, согорување, видови на горива (чврсти, течни и гасовити) и нивната калорична вредност и употреба; синтетични горива; сумпорна, солна, душична киселина и употреба.

Од технологијата — кандидатот за испит за висококвалификуван работник во делокругот на своето занимање треба детално и целосно да ги познава сите видови домашни и увозни сурови кожи и од дивеч и влекачи. Да ги познава грешките на истите да познава сите видови на конзервирање на сурова кожа како и последиците од нестручно конзервирање. Да ја познава хистологијата на домашните и останатите сурови кожи кои служат за преработка во кожарството и нивните хемиски и физички особини. Да ги познава југословенските стандарти на квалитет, прописи за промет и трговија со сурова кожа, како и хигиено-техничката заштита при работата со сурова кожа. Да ја познава историјата на кожарството и развитокот на истото во нашата земја. Целосно познавање на сите кожарски и помошни средства, вклучувајќи и водата и познавање на сите видови билни, минерални, синтетични и останали штави кои се употребуваат во современото производство на кожи и нивните особини, како и хемиско-физичко дејство на голицата. Да е целосно запознаен со припремата на чорби со сите штавни материи — контрелисување на квалитетот, густината и pH вредноста на штавените материи, киселини, соли и бази и влијанието на pH во поедини фази на технолошкиот процес. Норми, нормативи и калкулации.

Од машинска технологија — Машини, уреѓаи, алат во кожарската струка, со тоа кандидатот потполно и детално да ги познава машините и уреѓаите и алатот од своето занимање и потполно самостојно да раку-

ва со истите. Познавање техниката на работата во своето занимање. Пронајдување грешки и пречки во работата на машините и уреѓаите од своето занимање и самостојно отклонување на истите; познавање на сите елементи за регулирање на односите машини, уреѓаи итн.; одржување и чување на машини и уреѓаи, алат и материјал од своето занимање; горива и мазива, економичност во работа.

Општо познавање на процесот на работата во своето претпријатие, а детално и потполно познавање на процесот на работата во делокругот на своето занимање; здравствено технички заштитни мерки при работата.

Оваа програма ќе се применува од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 9154

5 октомври 1955 година

Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството,
А. Симитчиев, с.р.

206.

На основа член 158 и 159 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија и во врска со Одлуката на Соборот на производителите на Народното собрание за утврдување престанокот на пратеничкиот мандат и за одржување дополнителни избори за празното место на народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија, Републиката изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ВО ПРОИЗВОДИТЕЛНАТА ГРУПА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА СТРУМИЧКА II

1. Дополнителните избори за избор на народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија во производителната група на селското стопанство во изборната околија Струмичка II што со решението на сваа Комисија бр. 21 од 16 јули 1955 година беа одредени за 11 септември 1955 година ќе се одржат на 25 декември 1955 година.

2. Изборите ќе ги спроведе Изборната комисија за Струмичка околија именувана со

решението на Републиката изборна комисија, бр. 1 од 15. септември 1955 година („Службен весник на НРМ“ бр. 31/53).

Број 28

5 ноември 1955 година

Скопје

Републичка изборна комисија

Зам. на секретарот,
Т. Лазаров, с.р.

Претседател,
А. Групче, с.р.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 195/54, е запишан под фирма: Трговски дуќан со мешовити стоки „Раде Кратовче“, со седиште во Пробиштип. Предмет на послувањето на дуќанот е: промет со месни преработки, алкохолни и безалкохолни пијалоци, продажба на брашно, текстил и цигари.

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Драгомир Панов Јордев.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 205/55. (585)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 47/55, е запишан под фирма: Трговски дуќан „Здравје“, со седиште во Кочани. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со мешовита индустриска стока.

Дуќанот е основан со решението на НО на Кочанска околија, бр. 5110 од 5-VII-1955 год. Истиот ќе го потпишува раководителот Благој Василев Панов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 228/55. (586)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 2, на страна 50 е запишан под фирма: Трговски дуќан „Злетовица“, со седиште во Злетово — Кочани. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со млечни и месни производи.

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Пано Стојанов Јордев.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 232/55. (588)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 2, на страна 179/55, е запишано под фирма: Занаетчиско претпријатие при ОЗС, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на претпријатието е: да се занимава со кондурациска, столарска, шивачка и бонбонциска дејност.

Претпријатието е основано од Околинскиот здружен сојуз на Струмичка околија во 1952 година. Истото ќе го потпишуваат директорот Дончо

Бошковски, шефот на сметководството Илија Пржолов и членот на Управниот одбор Ристо Вачгелов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 221/55. (599)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 1, на страна 180, е запишано под фирма: Претпријатие за преработка на тутун, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на претпријатието е: преработка на тутун.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Христо Николов Трајков.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 199/55. (600)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека „Хидроелектро-проект“ — Скопје, досега водено во регистарот на стопанските организации при НО на град Скопје, под рег. бр. 196, е префрлено од поменатиот регистар и запишано во регистарот на стопанските организации при овој суд под рег. бр. 378, на страна 1011, под фирма: Претпријатие за проектирање на електрани, далеководи и трансформации „Хидроелектропроект“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: да изработува сите врсти проекти за хидроцентрали, да врши технички надзор над извршувањето на проектите, како и да врши претходни испитателни работи и технички консултации и експертизи.

Претпријатието е основано од Владата на ФНРЈ, а со решение бр. 282 од 31-III-1951 год. е пренесено на Владата на НРМ.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Грчев Димитар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1028/55. (656)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека Претпријатието трговски дуќан „Универзал“ — Скопје, досега водено во регистарот на стопанските организации при НО на град Скопје под рег. бр. 381, е префрлено од поменатиот регистар и запишано во регистарот на стопанските организации при овој суд под рег. бр. 286, на страна 737, под фирма: Претпријатие-трговски дуќан за индустриски стоки „Универзал“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со стакло, порцулан и керамична стока, емалирани садови, кинкалерија и електрична галантерија.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр.

Претпријатието е основано со решението на НО на град Скопје, бр. 7397 од 22-XII-1954 год. Истото ќе го потпишуваат раководителот Ристо Јордан Лазов и Ксантина Пекова.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 924/55. (685)

Окружниот стопански суд во Штип објавува Владимир Миланов Михајловиќ.

дека во регистарот на стопанските организации под

рег. бр. 2, на страна 174/55, е запишано под фирма: дежен материјал.

Производно градежно претпријатие „Брест“, со седиште во с. Ново Село — Струмица. Предмет на претпријатието е: производство на градежен материјал: коцки, шодер, камен, тули, вар и друг градежниот Горѓи Ефтимов Мешев и книговодителот Општинскиот народен одбор с. Ново Село, бр. 166 од 21-VI-1955 год. Истото ќе го потпишуваат ди-

Претпријатието е основано со решението на 181/55. (601)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија бр. 5446 од 27-IV-1955 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 27—28, под рег. бр. 14, установата под назив: Установата за полски имоти „Кавадарци“, со седиште во Кавадарци.

Установата е основана со решението на НО на Градската општина Кавадарци бр. 1963 од 9-IV-1955 година.

Предмет на работата на установата е: чување на полските имоти.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е НО на Градската општина — Кавадарци.

Установата ќе ја потпишуваат Благо Камчев и Љубо Димов.

Бр. 5446/55 од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија. (614)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија бр. 4995 од 22-III-1955 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 9, установата под назив: Национален парк „Маврово“, со седиште во Маврови Анови.

Установата е основана со решението на Владата на НРМ, бр. 744 од 12-VII-1952 год, а со решението бр. 6879 е пренесена на ОНО — Гостивар.

Предмет на работата на установата е: заштита, негување и правилно искористување на шумите.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е НО на Гостиварска околија.

Установата ќе ја потпишува инж. Стево Јазаревски.

Бр. 4995/55 од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија. (513)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија бр. 7786 од 22 септември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Кипријан Митев Крстев, со седиште во с. Д. Градче. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кипријан Митев Крстев. (649)

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“ ЗА 1956 ГОДИНА

Претплатата на „Службен весник на НРМ“ за 1956 година изнесува 800 динари за еден примерок.

Претплатата се уплатува однапред за цела година по приложената чековна уплатница во „Службен весник на НРМ“ бр. 32/55 или на нашата тек. сметка бр. 802-Т-698 кај Народната банка — Скопје.

При уплатување на претплатата треба на чековната или вирманската уплатница да се наведат податоците: на грбот на уплатницата да се напише читлива и точна адреса на која што треба да се испраќа весникот; за колку примерци се врши претплатата; старите претплатници покрај ова да го наведат и претплатниот број под кој е приман весникот во 1955 година.

Претплатата за 1956 година треба да се обнови до крајот на месец декември о. г. По овој рок на секој што не ќе ја обнови претплатата испраќањето на весникот ќе се обустави.

Бидејќи извесен број претплатници од 1955 година уште не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за идната година едновременно да ја внесат и должната претплата од 1955 година.

„Службен весник на НРМ“
Попшт. фах 51

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија бр. 7780 од 22 септември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 299, рег. бр. 299, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Исмаил Амитов Назиров, со седиште во с. Јакимово. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаил Амитов Назиров. (66)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија бр. 716 од 8 февруари 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 315, рег. бр. 315, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Нафиз Зија Ајдаров, со седиште во Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нафиз Зија Ајдаров. (75)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија бр. 10864 од 8 декември 1953 година е запишан во регистарот на занаетчис-

ките дуќани и работилници на страна 310, рег. бр. 310, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар Трајко М. Додич, со седиште во с. Винаца. Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко М. Додич. (76)

ЛИКВИДАЦИИ

На основа решението на Народниот одбор на Битолска општина бр. 23540 од 13-VIII-1955 год. Касапското кобасичарско претпријатие „Јадран“ — Битола, е ставено во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на претпријатието да ги уплатат своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно, Ликвидационата комисија нема да признава никакви потражувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационата комисија (699)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-IX-1955 г. под рег. бр. 367, на страна 975, е запишано следното: со решението на НО на град Скопје, бр. 8272 од 30-VIII-1955 год. Земјоделското сточарско стопанство „Скопско Поле“, с. Трубарево-Скопско, е ставено во редовна ликвидација.

Со решението на НО на град Скопје бр. 969 од 10-IX-1955 год. за ликвидациона управа се назначени следните лица: Кирил Поп Ристов, финансиски инспектор-претседател, Коста Димов, финансиски инспектор-член, и Јован Тодоровски, финансиски инспектор-член. Истите ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Стопанството во принципите на овластувањето сметано од 17-IX-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1220/55. (805)

СОДРЖИНА

- | | |
|--|-----|
| 203. Наредба за превземање мерки за спречување и одстранување сакагијата кај еднокопитниот добиток — — — — — | 477 |
| 204. Наредба за преземање мерки за сузбивање чумата по птиците — — — — — | 477 |
| 205. Програма за полагање стручен испит за звање квалификуван и висококвалификуван работник од кожарската струка — — | 478 |
| 206. Решение за распишување дополнителни избори за избор на народен пратеник на Соборот на производителите во производителната група на селското стопанство во изборната околија Струмичка П — — — | 428 |